



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 6 јуни 1987
Скопје

Број 23

Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

469.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87), во член 9 се додава нов став, кој гласи:

„Од средствата насочени за отпишување на кредитите од член 3 на оваа одлука ќе се издвојат 100 милиони динари, кој износ ќе се користи преку Републиката самоуправна интересна заедница за патишта“.

Член 2

По член 9, се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

Кредитите од средствата на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија пласирани до 31. XII. 1986 година, а за кредитирање на организациите на здружен труд за производство на производи за посебни намени, Народната банка на Македонија ќе ги репрограмира за иста намена на начинот и под условите утврдени со член 4, алинеја 4 од оваа одлука“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1078/1
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р

470.

Врз основа на член 37 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Тргувајќи од значењето и утврдените долгорочни проекти за развој на енергетиката во СР Македонија, се образува Комисија на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарна енергија (во натамошниот текст: Комисија)

Член 2

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: долгорочната политика на развојот и употребата на нуклеарната енергија и технологија во Републиката и во земјата; заштита од јонизирачките зрачења; програмирање и планирање на научните истражувања и развојот на нуклеарната енергија и технологија во Републиката, од аспект за нивно ускладување со развојот на енергетските потенцијали на земјата и со договорените основи на долгорочната политика на развојот на нуклеарната енергија; разгледување на состојбата на нуклеарните сировини и на нуклеарните горива, како и на плановите за истражување на нуклеарните сировини и на другите истражувања во областа на нуклеарната техника, технологија и гориво; трансфер на нуклеарната технологија од странство; состојба на кадрите за работа во областа на нуклеарната енергија и програми за нивно образование; разгледување на предлозите на сојузните и републичките закони, на другите прописи и општи акти, од областа на нуклеарната енергија; остварување на соработката со сојузните, републичките и покраинските комисии за нуклеарна енергија, со сојузните и републичките органи на управата, самоуправните и општествено-политичките организации, здруженија, и заедници и научни институции во Републиката и Федерацијата надлежни и заинтересирани за прашањата на нуклеарната енергија; остварување на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и меѓународни организации во областа на нуклеарната енергија и технологија и обврски кои произлегуваат од меѓународните договори; други прашања во врска со употребата и развојот на нуклеарната енергија.

Комисијата дава мислење и предлози на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за разгледување и решавање прашања од областа на нуклеарната енергетика од неговата надлежност.

Член 3

Комисијата се состои од претседател, потпретседател и 17 члена.

Претседател на Комисијата е претседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Потпретседателот на Комисијата го определува Извршниот совет.

Седум члена на Комисијата именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија од редот на членовите на Извршниот совет и функционерите што раководат со републичките органи на управата и републичките организации и тоа: Републички секретаријат за народна одбрана, Републички комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, Републички комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина, Републички комитет за здравство и социјална политика, Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика, Републички завод за општествено планирање и Републички завод за здравствена заштита.

Десет члена на Комисијата именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија од редот на истакнати, научни и стручни работници од областа на нуклеарната енергија.

За работата на Комисијата се грижи секретарот, што го именува Извршниот совет.

Член 4

Начинот на работа, Комисијата го утврдува со деловник за работа.

Член 5

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарни и други видови енергија број 23-1387/2 од 12. VIII. 1987 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1031/1
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-858/2
мај 1987 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

473.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ деловите од членовите 32 и 33 во кои се утврдени мерилата по предвидените основи и членовите 38 и 62 од Правилникот за основите, мерилата и критериумите за решавање на станбените прашања на работниците и користење на средствата за таа цел, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Финале“ во состав на Работната организација „Треска-Мебел“ во Скопје, со референдум одржан на 15 септември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 278/86 од 25 февруари 1987 година, по повод поднесена претставка и по сопствена иницијатива, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на оспорените членови 32 и 33 од означениот Правилник со уставното начело на заемност и солидарност, за согласноста на оспорениот член 38 со уставното начело на еднаквост и за спротивноста на член 62 од Правилникот со член 129 став 3 и неговата согласност со член 47 од Законот за станбените односи.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорените членови 32 и 33 од означениот Правилник е извршено вреднување на основите за распределба на станови, при што по основот „правен основ за користење на станови“, односно за станбена состојба се добиваат најмногу 5 бода, по основите „просечни месечни примања по член на семејството“, „број на членови на семејството“, „хронично болни членови на семејството“ и „работен стаж“ се добиваат најмногу 10 бода, а по основот „сложеност и одговорност на работи“ се добиваат најмногу 22 бода. Од тоа произлегува дека станбената состојба е најмалку вреднувана во однос на другите основи.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците во организацијата на здружениот труд во самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови. При тоа утврдување треба да се имаат предвид придонесот во работата, работниот стаж и другите социјално-економски основи, а доминантно влијание треба да има станбената состојба со цел да се обезбеди остварување на уставното начело на заемност и солидарност.

Со оглед на тоа што според оспорените одредби од член 32 и 33 од Правилникот станбената состојба нема доминантно влијание при распределбата на станови, туку такво влијание имаат другите основи, а особено сложеноста и одговорноста на работите и работните задачи, Судот утврди дека означените одредби, во делот во кој се определени мерилата по предвидените основи не се во согласност со уставно-

471.

Врз основа на член 12 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 година до 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/86 и 45/86), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ПО ОСНОВА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Упатството за начинот на утврдување на основицата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата („Службен весник на СРМ“, бр. 17/86), во Образецот „СФНП“ — Пресметка за утврдување на основицата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на реден број I, под 1 на крајот по зборот „учесници“ се додаваат зборовите „и за обврските кон работните заедници“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-858/1
мај 1987 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

472.

Врз основа на член 11 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/86), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД

1. Во Упатството за начинот на утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем за Републичкиот фонд („Службен весник на СРМ“, бр. 17/86), во Образецот „ЗЗ РФНП“ — Пресметка за утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, на реден бр. I, под 1. на крајот по зборот „учесници“ се додаваат зборовите „и за обврските кон работните заедници“.

то начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 точка 8 е извршено вреднување на основот „учество во НОБ“, по кој, во алинеја 6 се определени 3 бода за деца на паднати борци.

Со оглед на тоа што во овие одредби е определен одреден број на бодови при определувањето на редот на првенството за добивање на стан за работниците — деца на паднати борци, Судот утврди дека со тоа, при распределбата на станови, тие работници се ставаат во поповолна положба во однос на другите работници, односно дека овие одредби од Правилникот не се во согласност со уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

6. Судот исто така утврди дека во член 38 од Правилникот е предвидено станбен кредит да може да се додели на работници кои живеат во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единицата на здружен труд, ако таа се наоѓа во урбанистичко подрачје на градот во кој е седиштето на единицата на здружен труд.

Со оглед на тоа што според овој член од оспорениот Правилник, станбен кредит може да добие само работник кој живее во местото на седиштето на основната организација и во местото на седиштето на единицата на здружен труд, Судот утврди дека со оваа одредба се исклучуваат од распределбата оние работници кои живеат вон од означеното подрачје, а се просторно во можност да доаѓаат на работа и дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците, иако сите работници согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 од Законот за здружен труд учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка сразмерно со придонесот што го дале во остварувањето на доходот на организацијата.

7. Разгледувајќи го понатаму Правилникот, Судот утврди дека во неговиот член 62 е предвидено при распределбата на солидарни станови Комисијата да има право на работникот да му определи до 10 бода по претходно прибавено мислење од „синдикалната организација — работна заедница“, ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата, како и за развивање на самоуправувањето и меѓусебните односи со другите работници во организацијата.

Со оглед на тоа што не се предвидени објективни основи и мерила за вреднување на придонесот на секој работник, туку Комисијата ги утврдува бодовите по претходно мислење на синдикалната организација, поради што оваа одредба од Правилникот не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и е во спротивност и со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд. Воедно, Судот смета дека самоуправната активност и односот кон другите работници не можат да се предвидат како основ за распределба на станови.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 278/86

8 април 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

474.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 6 и 25 став 2 и 3 од Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на организациите

за физичка култура на Македонија и Работната заедница — заедничка стручна служба на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија („Службен гласник на СОФКМ“ бр. 1-12/81).

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 85 од Статутот на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија („Службен гласник на СОФКМ“ бр. 1-12/80).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Сојузот на организацијата за физичка култура на Македонија“.

4. Уставниот суд на Македонија по повод поднесени претставки со решение У. бр. 31/85 од 26 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што во оспорените членови 85 од Статутот и 6 од Самоуправната спогодба е предвидена неспoisвоста на вршењето на функцијата делегат во конференцијата на Сојузот, Одборот за самоуправна контрола, конференциите и одборите на самоуправната контрола на здружените организации со својство на работник во Работната заедница — заедничка стручна служба на Сојузот, како и затоа што во член 25 од Спогодбата, согласност за вршење на дополнителна работа на работниците во Работната заедница дава раководителот на Работната заедница.

5. На седницата Судот утврди дека во член 6 од Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на организацијата за физичка култура на Македонија и Работната заедница е предвидено дека е неспoisво вршењето на функцијата делегат во Конференцијата на Сојузот, Одборот на самоуправната контрола на Сојузот, како и на конференциите и одборите на самоуправната контрола на здружените организации со својство на работник во работната заедница. Судот исто така утврди дека Работната заедница врши работи само за органот на Сојузот на организацијата за физичка култура на Македонија и за здружените републички сојузи, но не и за здружените организации кои се пониски од Републичките сојузи.

6. Уставот на СР Македонија во член 206 покрај правото на работниците, работните луѓе и граѓаните да избираат и да бидат избрани за делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и да избираат и да бидат избрани во делегација за тие собранија (став 1 и 2), во ставот 3 го утврдува и правото на работникот во организацијата на здружениот труд, како и на работниот човек во сите облици на здружувањето на трудот, средствата и интересите, без оглед на годините на животот да избира и да биде избран за член односно за делегат во органот на управување на организацијата. Од друга страна, пак, во Оддел II став 10 од основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека заради остварување и усогласување на своите интереси и самоуправните права во согласност со општите интереси на социјалистичкото општество како и заради вршење определени општествени работи и развивање на разновидни активности, работните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во општествено-политички и други општествени организации и здруженија на граѓани, како составен дел на социјалистичкиот самоуправен систем.

Во Законот за општествени организации и здруженија на граѓани („Службен весник на СРМ“ бр. 32/83) освен за лицата утврдени во член 24 (лица на кои им е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност, кои се осудувани за определени кривични дела односно казни кои имаат за последица на осудата забрана на учествување во основање општествена организација и слично), не постои ограничување на пасивното избирачко право на членовите на општествените организации во смисла на неспoisвоста на функцијата делегат во органот на општествената организација со други функции или работни задачи, па ни со својството на работник во стручната служба на организацијата.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува, според мислењето на Судот, дека остварувањето на избирачкото право на работните луѓе се однесува и за овие организации, како еден од обличите за остварување на нивните интереси и потреби за развивање на разновидни активности.

Во врска со ова, Судот ја имаше во предвид и одредбата од член 155 став 5 од Уставот на СР Македонија која што се однесува на собранијата на општествено-политичките заедници како и целината на главата V од Уставот за собранискиот систем кој го изразува општото начело на неспоивост на управувачките и извршните функции во општествено-политичкиот систем. Тоа, начело е изразено и при изборот на делегати во Работничкиот совет во организациите на здружениот труд (член 493 од Законот за здружениот труд), на негова примена упатува и член 11 став 1 од Законот за општествените организации и здруженија на граѓани според кој органите на општествена организација се избираат врз делегатски основи.

Со оглед на тоа што во член 6 од оспорената Самоуправна спогодба е утврдено неспоивост на функцијата делегат со својство на работник во Работната заедница на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија во органите на СОФКМ и здружените сојузи на кои стручната служба не врши работи и не одговара пред нив се ограничува пасивно избирачко право на работниците во стручната служба на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија, поради што Судот утврди дека тој не е во согласност со означените одредби од Уставот на СР Македонија.

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 25 од означената Самоуправна спогодба е предвидено дека работникот во Работната заедница може да врши работи во други организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, освен работите во организациите за физичка култура и системот на натпревари, доколку тие работи не го попречуваат редовното и квалитетното извршување на работните задачи на работникот, доколку добие согласност за вршење на дополнителна работа. Според став 2 на истиот член согласност за вршење на дополнителна работа дава раководителот на работната заедница. Во став 3, пак, од овој член е предвидено дека надоместокот на работникот остварен со дополнителна работа без согласност на раководителот на Работната заедница, со завршната сметка на работната заедница ќе се распореди во Фондот за заедничка потрошувачка.

Според член 209 став 2 од Уставот на СР Македонија, правата остварени врз трудот се неотуѓиви. Според член 35 од Законот за работните односи работникот што е во работен однос со полно работно време во една основна организација, може по исклучок, да работи во друга основна организација само до половината од полното работно време, под услови да е определен дефицитарен кадар или друг специјализиран работник и ако за дополнителната работа добие согласност од работничкиот совет на основната организација во која работи со полно работно време и согласност од општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај согласноста за дополнителна работа на работниците во Работната заедница дава раководителот на Работната заедница, а не Советот на Работната заедница и со оглед на тоа што на работникот кој што врши дополнителна работа му е оневозможено да ги оствари правата кои произлегуваат од трудот, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 209 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 35 од Законот за работните односи.

8. Исто така, Судот утврди дека на 5 јуни 1986 година е донесена Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија. Меѓу другото, со оваа одлука е изменет член 85 од Статутот, кој сега гласи: „неспоиво е вршењето на функцијата делегат

во Конференцијата на Сојузот, Одборот на Самоуправната контрола на Сојузот, конференциите и одборите на Самоуправната контрола на здружените републички спортски сојузи и организации на кои заедничката стручна служба на Сојузот ги врши организационите, стручните, материјално-финансиските, административно-технички и општи работи со својство на работник во Работната заедница — заедничка стручна служба на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија“.

Од изнесеното произлегува дека работниците во Работната заедница на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија не можат да бидат делегати само во органите на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија и на здружените републички сојузи и организации за кои стручната служба врши работи и работни задачи и за кои е одговорна, што значи дека тие можат да бидат делегати во органите на здружените организации кои се пониски од републичките сојузи и за кои стручната служба не врши стручни работи. Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорениот член е усогласен со Уставот поради што Судот оцени дека не постојат причини за натамошно водење на постапката.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 31/85
15 април 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

475.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 29 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 135 став 6 и 136 став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и на распределбата на средствата за лични доходи на Градежната работна организација „Пелагонија“ во Скопје, донесена од работниците со референдум одржан на 25 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 252/86 од 11 февруари 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што определувањето висината на отпремнина и остварувањето на правото на пензионери работници да ги користат работничките одморалишта на Работната организација зависи од тоа дали работниот стаж е стекнат во или вон организацијата

4. На седницата Судот утврди дека во член 135 став 6 е регулирано правото на пензионирани работници да можат да ги користат работничките одморалишта доколку поминале на работа во Работната организација најмалку 15 години.

Во член 136 став 1 и 2, пак, е регулирано правото на отпремнина на работниците кои одат во пензија, на тој начин што имаат право на отпремнина во висина од двомесечен личен доход остварен во последните 12 месеци, а работниците кои поминале на работа во Работната организација над 20 години имаат право на отпремнина во висина од тримесечен личен доход.

5. Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основ за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства работникот создава доход кој има општествен карактер, но исто така, работникот стекнува и работен стаж кој има општествен карактер без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации.

Според член 118 од означениот Закон средствата за заедничка потрошувачка се користат за непосредна потрошувачка или за инвестициони вложувања во објекти и опрема на заедничката потрошувачка со кои се задоволуваат потребите на домување, исхрана, одморот, рекреацијата и други потреби на заедничката потрошувачка.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај остварувањето на одредени права е условено од должината на работниот стаж во организацијата, Судот утврди дека оспорените членови се во спротивност со Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 252/86

29 април 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

476.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката бр. 01-68 за исплата на теренски додаток на стручните лица во Ветеринарната станица во Тетово, донесена од Собирот на работниците на 23 јуни 1981 година и Одлуката бр. 01-96, за зголемување на теренски додаток, донесена од Собирот на работниците на 13 септември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ветеринарната станица на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 16/86 од 8 октомври 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста на актите означени во точката 1 од ова решение. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласност на оспорените одлуки со уставното начело на еднаквост, изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека во Одлуката бр. 01-68, е предвидена исплата на теренски додаток за извршени работи на терен на подрачјето на амбулантите во Тетово, Теарце и Жеровјане. Тој додаток, според член 2 од Одлуката, се исплатува во фиксен износ од 800 динари на ветеринарните лекари, 600 динари на ветеринарните техничари и 400 динари на ветеринарните болничари.

Со Одлука бр. 01-96, пак, се зголемува означениот додаток на ветеринарните лекари на 5000 динари, а на ветеринарните техничари и болничари на 4000 динари.

5. Според член 105 став 1 од Законот за здружениот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/84), во трошоците за работење во основната организација, кои во целина се надоместуваат од вкупниот приход, спаѓаат и надоместоците за исхрана и сместување на терен. Според тоа, Судот смета дека е самоуправно право на работниците, со самоуправен општ акт, да го утврдат надоместокот за исхрана и сместување на терен, меѓутоа, кога тоа право ќе го утврдат

истото треба да се однесува за сите работници под еднакви услови и единствени критериуми.

Со оглед на тоа што во оспорените одлуки е предвидено надоместокот за терен да се исплатува во различна висина за работниците, Судот утврди дека тие не се во согласност со Уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Бр. 16/86

29 април 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

477.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 14 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 8 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 26 став 1 од Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за работните односи и одговорност за вршење на работните обврски, донесен од Работничкиот совет на Работната заедница на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ во Куманово, на седницата одржана на 28 септември 1983 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на член 128 точка 6 и член 134 став 1 од Правилникот за работните односи и одговорност за вршење на работните обврски, донесен од Работничкиот совет на Работната заедница на истиот Комбинат на седницата одржана на 22 декември 1978 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на член 128 точка 6 и на член 134 став 1 од Правилникот означен во точката 2 од оваа одлука. Постапката беше поведена и тоа за член 128 точка 6 затоа што оваа одредба, предвидувајќи ја злоупотребата на положбата или пречекорувачкото на даденото овластување како потешка повреда на работните обврски и на работната дисциплина, не го определува битието на оваа повреда, додека за член 134 став 1 постапката беше поведена затоа што со него за повредата од член 128 точка 6 е предвидена дисциплинската мерка престанување на работниот однос, а не изрекување на парична казна.

5. На јавната расправа Судот утврди дека со член 26 став 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука е изменет член 134 од Правилникот означен во точката 2 од оваа одлука, со тоа што е предвидена можноста мерката престанување на работниот однос да се изрече за потешките повреди предвидени во член 128 точка 6 од овој правилник, освен за точката 14, што значи и за потешката повреда злоупотребата на положбата или пречекорувачкото на даденото овластување.

Според член 179 од Законот за здружениот труд, со самоуправен општ акт работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат вредите на работните обврски што се сметаат за полесни, односно за потешки повреди на работните обврски, а во член 194 став 2 од овој закон, покрај другото, злоупотребата на положбата или пречекорувачкото на даденото овластување е предвидена како потешка повреда на работните обврски. Во

член 197 став 1 од истиот Закон е предвидено дека мерката престанување на работниот однос може да се изрече за потешки повреди на работните обврски со потешки последици.

Во новелираниот член 88 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85 и 42/85), е предвидена мерката престанок на работниот однос поради повреда на работните обврски, па, меѓу нив, во точката 3 е предвидена и повредата злоупотреба на положбата или даденото овластување која предизвикала потешка последица за работниците или процесот на трудот во основната организација. Меѓутоа, за повредата злоупотреба на положбата или пречекорувањето на даденото овластување за која не е предвидено последици, според член 196 од Законот за здружениот труд, може да се изрече дисциплинската мерка парична казна.

Со оглед на тоа што со член 26 став 1 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука за потешката повреда на работните обврски злоупотреба на положбата или пречекорувањето на даденото овластување е предвидена дисциплинската мерка престанување на работниот однос, без оглед на последиците, Судот смета дека оваа одредба е во спротивност со член 196 од Законот за здружениот труд.

6. Судот, потоа, утврди дека од престанокот на важењето на член 134 став 1 од Правилникот означен во точката 2 на оваа одлука (28 септември 1983 година), до поведувањето на постапката, а тоа значи до поднесувањето на претставката (29. јануари 1986 година), поминало повеќе од една година. Судот смета дека, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, нема процесни претпоставки за натамошно водење на постапката за оценување законитоста на оваа одредба. Поради тоа, Судот, согласно член 14 став 1 алинеја 4 и 5 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, одлучи да ја запре постапката.

7. Судот, најпосле, утврди дека битието на потешката повреда злоупотреба на положбата или пречекорување на даденото овластување доволно е прецизирано во член 128 точка 6 од Правилникот означен во точката 2 на оваа одлука, па нема потреба тоа посебно да се прецизира. Имено, за поблиското прецизирање на битието на оваа повреда, според мислењето на Судот, треба да се тргне од описот на работите и работните задачи на секој работник.

Со оглед на тоа што во член 128 точка 6 од Правилникот означен во точката 2 на оваа одлука битието на потешката повреда злоупотреба на положбата или пречекорување на даденото овластување доволно е прецизирано, па нема потреба од посебно негово прецизирање, Судот смета дека оваа одредба не е во спротивност со член 179 и 194 став 1 од Законот за здружениот труд, поради што, согласно член 14, став 1, алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, одлучи да ја запре постапката.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У бр. 26/86

8 април 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 01-457/1, за измена и дополнување на планот за реализација на градскиот центар на Урбанистичката единица број 5, донесена од Собранието на општина Ресен на 31 јануари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Ресен“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 177/76 од 25 февруари 1987 година, поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што при донесувањето на оспорената Одлука не е организирана јавна расправа.

4. На седницата Судот утврди дека означената Одлука како нацрт-акт, била усвоена од Комитетот за урбанизам, станбено-комунални и имотно-правни работи на 11 март 1985 година и од Извршниот совет на Собранието на општина Ресен, на седницата одржана на 29 мај 1985 година. Исто така, Судот утврди дека нацрт-Одлуката била ставена на јавен увид од 3 до 18 јуни 1985 година, за што била поставена и книга за забелешки во која работните луѓе и граѓаните имале можност да даваат мислења и забелешки. Понатаму, Судот утврди дека јавна расправа не е организирана од причини што во текот на траењето на јавниот увид не се ставени никакви забелешки, па Извршниот совет на Собранието ја утврдил означената Одлука како предлог-акт на 17 јануари 1986 година, која на 31 јануари 1986 година е усвоена од Собранието на општината.

4. Според член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат во фаза на нацрт на план, на јавен увид и јавна расправа, а постапката за обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува собранието на општината. Со член 34 од овој закон е предвидено дека просторен односно урбанистички план донесува собранието на општествено-политичката заедница. Исто така, според член 37 од овој закон, просторните и урбанистичките планови можат да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нивно усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој или поради дејство на виша сила, а измените и дополнувањата на просторните и урбанистичките планови се вршат на начин и постапка пропишани со овој закон за нивното донесување.

Од изнесените законски одредби произлегува дека измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат во постапка пропишана во закон како и за нивно донесување, односно во постапка со која ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна расправа, независно од тоа дали во текот на одржувањето на јавен увид имало или не забелешки на нацрт-Одлуката.

Со оглед на тоа што при донесувањето на оспорената Одлука е обезбеден јавен увид, но не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека означената одлука не е донесена во согласност со означените одредби од Законот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 177/86

8 април 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

478.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 април 1987 година, донесе

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

163.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 17 став 1 алинеја 2 од Статутот на Републичката СИЗ за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 33/85), а во врска со член 5 став 4 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на ОПЗ и СИЗ од општествените дејности за потрошувачката во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/87), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, на одделни седници, со рамноправно одлучување на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги на работниците од здравствените организации од 15 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 на Одлуката за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/86) бројот „0,16“ се заменува со бројот „0,13“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1987 година.

Бр. 08-1083/1

15 мај 1987 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Димитар Котевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

164.

Врз основа на член 28. а во врска со член 39 од Законот за избор на членовите на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81 и 3/86), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПАТИШТА

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката СИЗ за патишта од Општинската СИЗ за патишта — Тетово, наместо делегатот Стевица Божиноска, на кој поради изборот за секретар на Собранието му престанува изборот за член на делегацијата, а со тоа и на делегат во Собранието на Републичката заедница за патишта.

II

Дополнителните избори за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за патишта од ОСИЗ — Тетово ќе се одржат на 25 јуни 1987 година.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а пропишаните рокови ќе течат од 25 мај 1987 година.

Бр. 14-2/10-6

25 мај 1987 година

Скопје

Претседател,

Љубомир Радовиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

165.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 16/84), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Придонесите на здравствената заштита на земјоделците во општината Битола за 1987 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приходи) се плаќа:

а) по стапка од 22% на катастарски приход;

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 3.000,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;

б) по 10.000,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

3. За секој член, односно осигурено лице од точката 1 и 2 на оваа одлука, по 2.000 динари пашал.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствената заштита и тоа:

1. за задолжителни видови — 75%;

2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците — 25%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1444/24 од 25 декември 1985 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-2700/26

29 декември 1986 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — земјоделци

Претседател,

Менде Симоновски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател

Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

Владо Хаџевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ

166.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправни интереси заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ОД ПРИДОНЕС НА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во 1987 година се утврдува стапка на придонес за култура и тоа:

1. придонесот од доходот на стопанството од 0,60% се намалува на 0,30%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, 0,20%.

Член 2

Организациите на здружен труд од основното образование (12011), средното насочено образование (12012) и социјалната заштита (13024), како и ОЗТ Здравствен дом — Радовиш (13) се ослободуваат од плаќање на придонес за култура.

За организациите на здружен труд од општествена заштита на децата (130211) се утврдува стапка на придонес од 70% од стапката во член 1 и ќе изнесува 0,14%.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-19

20 април 1987 година

Радовиш

Претседател,

Димитар Бошнаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

167.

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за самоуправни интереси заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 219 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование, член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 став 10 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно образование и општествена заштита на децата — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

I. Дејност основно воспитание и образование

Член 1

Во 1987 година се утврдува стапката на придонеси за основно образование и тоа:

1. придонесот од личен доход од работен однос во стопанството по стапка од 5% се намалува на 4,5%;
2. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 5% се намалува на 4,5%;
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2%;
4. придонес од самостојно вршење на занаетичка дејност, по стапка од 5%.

Член 2

Организациите на здружен труд од основното образование (12011), средното насочено образование (12012) и социјалната заштита (13024) и ОЗТ Здравствен дом — Радовиш (13) се ослободуваат од плаќање придонес за основно образование.

За организациите на здружен труд од општествена заштита на децата (130211) се утврдува стапка на придонес 70% од стапката од член 1 и ќе изнесува 3,5%.

II. Дејност општествена заштита на децата

Член 3

Во 1987 година се утврдуваат стапки на придонес за општествена заштита на децата и тоа:

1. придонесот од личен доход од работен однос во стопанството по стапка од 1,60% се намалува на 1,50%;
2. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 1,60% се намалува на 1,50%.

Член 4

Организациите на здружен труд од основното образование (12011), средното насочено образование (12012) и социјалната заштита (13024) и ОЗТ на Здравствен дом — Радовиш (13), се ослободуваат од плаќање на придонес за општествена заштита на децата.

За организациите на здружен труд од општествена заштита на децата (130211) се утврдува стапка на придонес од 0,70% од стапката во член 3 и ќе изнесува 1,20%.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-80

22 април 1987 година

Радовиш

Претседател,

Младен Митев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — РАДОВИШ

168.

Врз основа на член 17 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување средства за физичка култура за 1987 година се утврдува висина на придонеси и тоа:

- од доход на стопанството од 0,30% се намалува на 0,15%;
- од бруто личен доход на нестопанството — 0,20%.

Организациите на здружен труд од основното образование (12011), средното насочено образование (12012) и социјалната заштита (13024) и ОЗТ Здравствен дом — Радовиш (13), се ослободуваат од плаќање придонес.

За организациите на здружен труд од општествената заштита на децата (130211) се утврдува стапка во износ од 0,14%.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 април 1987 година.

Бр. 02-27

22 април 1987 година

Радовиш

Претседател,

Кирчо Сусинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

169.

Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1987 година се определува во висина од 8% од бруто личниот доход и другите примања, во кои се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурениците од 4% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита што припаѓаат над задолжителните видови и на другите права од здравствена заштита од 4%.

Стапката на придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести се определува во висина од:

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат придонесите на здравствена заштита од став 1 од овој член за организациите на здружен труд и другите организации и заедници кои остваруваат доход.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 0201-78/9 од 1986 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-173/6

21 април 1987 година

Радовиш

Претседател,
Никола Димитров, с. р.

170.

Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на корисници на услуги — земјоделци и Соборот на даватели на услуги, одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците се одредува во износ од 25%, во кој се содржани:

— стапка на придонес за задолжителни видови на здравствена заштита од 13% и

— стапка на придонес за правата на здравствена заштита и за другите права над задолжителните видови од 12%.

Паушалниот придонес за здравствена заштита се одредува во износ од 2.000 динари по член на домаќинство годишно

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат паушален придонес за здравствена заштита по 5.000 динари по член на домаќинство годишно и тоа:

— 3.000 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 2.000 динари на име придонес за здравствена заштита за другите права над задолжителните видови на здравствена заштита.

Од средствата предвидени во член 1 точка 1 и 2 од Одлуката 20% ќе се издвојува за покривање на загуба во фондот за земјоделско осигурување од претходната година.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 0201-78/11 од 3. III. 1986 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-173/7

21 април 1987 година

Радовиш

Претседател,
Никола Димитров, с. р.

171.

Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Радовиш, а во врска со член 5 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/87), Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Радовиш, на седницата одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Се намалува стапката на придонеси за здравствена заштита на работниците во ОЗТ, другите организации и заедници на бруто личниот доход од 8% на 7% од кои:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурениците од 4% и

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита што припаѓаат над задолжителните видови и други права од здравствена заштита од 3%.

0,50% од основицата од која се пресметуваат придонесите на здравствена заштита од став 1 од овој член за организациите на здружен труд и другите организации и заедници кои остваруваат доход.

Член 2

Намалувањето на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците од бруто личниот доход од 8% на 7% ќе се однесува на исплатени лични доходи во месец април 1987 година

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1987 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-173/21

21 април 1987 година

Радовиш

Претседател,
Никола Димитров, с. р.

172.

Врз основа на член 160 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Се намалува стапката на придонеси за здравствена заштита на организациите на здружен труд од предучилишното и основното образование и воспитување за 1987 година на бруто личните доходи од 8% на 4% од кои:

— стапката на придонеси за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурениците од 2% и

— стапката на придонеси за правата од здравствена заштита што припаѓаат над задолжителните видови и на други права од здравствена заштита од 2%.

0,50% од основицата од која се пресметуваат придонесите на здравствена заштита од остварениот доход.

Член 2

Одлуката за намалување на стапката на придонесите за здравствена заштита на бруто личниот доход од 8% на 4% влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година до 31. XII. 1987 година.

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-173/20
21 април 1987 година
Радовиш

Претседател,
Никола Димитров, с. р.

173.

Врз основа на член 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД И ДОХОД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ — РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Се ослободува од плаќање на придонес за здравствена заштита од 8% од бруто личниот доход и 0,50% од доходот здравствената организација Здравствен дом — Радовиш.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година до 31. XII. 1987 година.

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-173/19
21 април 1987 година
Радовиш

Претседател,
Никола Димитров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ**174.**

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 11 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1987 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапките на придонесот од доходот на ОЗТ од 0,60% се намалува на 0,30%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 април 1987 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-16
11 мај 1987 година
Радовиш

Претседател,
Павлина Стефанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА**175.**

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на Општинската СИЗ за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос од нестопанство, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средствата на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица за 1987 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица за 1987 година изнесуваат:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд, 0,50%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, 0,20%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, 1,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, 0,34%.

Член 3

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и социјалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50% од утврдената стапка во член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10%.

Организациите од општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70% од утврдената стапка по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14%.

Член 4

Обврзници на придонесот на социјална заштита од доходот се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејноста од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 5

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Член 6

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. Утврдување на наплатата на придонесот за социјална заштита го врши Оделението за општествени приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-53/1 од 23. IV. 1986 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 08-18/1
13 март 1987 година
Струмица

Претседател,
Борка Тасева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка од страна на општината Центар за прогласување на исчезнато лице Кадри Селим од Скопје за умрен.

Се моли секој оној кој знае нешто за лицето Кадри Селим и за неговиот живот или, пак ако истото е живо, да се јави во судот во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, истото ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 242/85. (80)

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува дека во спорот за развод на брак помеѓу тужителот Сахиби Хајуш и тужената Фатиме Сахиби, со непознато место на живеење, а порано живеела во с. Радуша, Скопско, П. бр. 422/87, во смисла на член 84 од ЗПП на тужената ѝ е поставен привремен застапник. За привремено застапување е назначен адвокатот Екрем Али од Скопје кој ќе ја застапува тужената сè додека истата или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 422/87.

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за утврдување на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителите Шабан Мусли и Хасан Мусли од Скопје, ул. „154“ бр. 1, против тужениот Атанас Бошков Мирчевски од Скопје со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Атанас Бошков Мирчевски да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, за истиот ќе биде поставен времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI П. бр. 3008/86. (79)

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Милошевиќ Јован од с. Кадино, Скопско, застапуван од адвокатот Делевски Димитар од Скопје, против тужениот Милошевиќ Петар Момир од с. Кадино, а сега со непозната адреса на живеење во Норвешка. Вредност на спорот 51.000 динари.

Се повикува тужениот Милошевиќ Петар Момир од с. Кадино, сега со непозната живеелиште, да се јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. П. бр. 1137/87. (81)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ајвазовски Енвер од Скопје, ул. „Маџари“ бр. 9, против тужената Ајвазовска Зејнепа од Куманово, а сега на работа во Западна Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 4.000 динари.

Се повикува тужената Ајвазовска Зејнепа од Куманово да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рокот од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. бр. 1660/87.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за долг, по тужбата на тужителот Јаневски Сретко од Тетово против тужениот Сабит Ваитов Реџеми од с. Нераште. Вредност на спорот 98.000 дин.

Бидејќи тужениот Сабит Реџеми сега се наоѓа во странство со непозната адреса се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во постапката, преку Центарот за социјални работи од Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 355/87.

Пред овој суд се води постапка за експропријација на недвижен имот по предлог на предлагачот СО Тетово против Идризи Беќир, Идризи Џевахир и Нухии Хаџер, сите од Тетово, а сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикуваат лицата Идризи Беќир, Идризи Џевахир и Нухии Хаџер, сите од Тетово, а сега на привремена работа во Швајцарија со непознато место на живеење, да се јават во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во Општинскиот суд во Тетово, да достават своја адреса или постават свој полномошник. Во спротивно, на истите судот ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 58/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за развод на брак на тужителката Пашоли Фадбарда од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 216, против тужениот Кирмизи Атаји од Турција, со непознатата адреса.

Се повикува тужениот Кирмизи Атаји да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Доколку тужениот во определениот рок не се јави и не одреди свој полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој што ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 617/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за надомест на штета по тужбата на Покраинскиот завод за пензиско осигурување од местото Ланшут — СР Германија, против Целили Фикри, Вахиде Адеми, Селиме Целили, Љатиф Целили, Сабит Целили и Фаик Целили, сите од с. Д. Лешница.

Се повикуваат тужените Сабит Целили и Фаик Целили, двајцата од с. Д. Лешница, а сега на работа во Германија со непозната адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да одредат полномошник.

Доколку не се јават во судот ниту одредат свој полномошник, ќе им биде поставен привремен застапник што ќе ги застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 602/87.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Се повикуваат наследниците на покојниот Рамадан Јонузев Јашари од с. Кочилари, Титов Велес, да се јават при Општинскиот суд — Титов Велес во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одредат свој полномошник кој ќе ги застапува.

Доколку не се јават наследниците ниту одредат полномошник, преку Центарот за социјални работи ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 1191/86.

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Веле Силјановски од с. Прибилци, Демирхисарско, кој наводно умрел на 4. VIII. 1969 година, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој што нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок судот ќе врши докажување дека лицето Веле Силјановски е умрел.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 155/87.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Рл. бр. 5/87 од 18. V. 1987 година спроведува постапка за редовна ликвидација на ликвидациониот должник ПТРО „Водно“ — Скопје, отворена со Одлука на Собранието на општина Центар — Скопје, 08-4086 од 5. V. 1987 година.

За ликвидационен управител се именува Јосиф Гоцев од Скопје, булевар „Авној“ бр. 48/II, стан 10, населба Јане Сандански.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отварање постапка за редовна ликвидација да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет со поднесок во два примероци и со докази.

Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник за 29. VI. 1987 година во 8 часот во овој суд, соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 5/87. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Рл. бр. 4/87 од 5. V. 1987 година ја спроведува постапката за редовна ликвидација на ликвидациониот должник Градежно-занаетчиската задруга „Брегалница“ — Скопје.

За ликвидационен управител се определува лицето Лазески Методија од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 78, влез 5, стан 4.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за редовна ликвидација во „Службен лист на СФРЈ“ да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет со поднесок во два примероци со докази.

Се покануваат должниците своите долгови да ги измират без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 30. VI. 1987 година во 8 часот во овој суд, соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 4/87. (186)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 107 од 9. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-692-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на култура, физичка култура и техничка култура, Ц. О. — Берово, со следните податоци:

Дејност:

12032, 120321, 120322, 120324
12033, 120331,
12034, 120341, 120364
1204,
12042, 120420.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 107/86. (583)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Месна заедница — с. Туденце, Тетово“ се огласува за неважен. (1700)

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Извиднички одред „Мито Хаџи-Василев — Јасмин“ — Скопје се огласуваат за неважни.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Училиште за средно образование „Браќа Миладиновци“ — Скопје“ се огласува за неважен. (2443)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Список на предмети за домаќинството што се увезуваат од странство на име Изеиловски Усеин од Дебар се огласува за неважен. (1861)

Чекови бр. 4010704 до 4010725 издадени од СОК — Скопје за Планинарско друштво „Металурги“ — Скопје. (2346)

Тековна сметка бр. 1550-03971-5, издадена од Југобанка — Скопје, на име Виолета Дамјановска, Скопје. (1503)

Работна книшка на име Таип Луши, Гостивар. Работна книшка на име Трајче Петковиќ, Куманово. (1516)

Работна книшка на име Јасмина Муратовска, Струга. (1519)

Работна книшка на име Тимотије Лазов, Неготино. (1522)

Работна книшка на име Васко Кирезов, Штип. Работна книшка на име Шакир Ајрушев, Штип. Работна книшка на име Јован Митев, Радовиш.

- Работна книшка на име Нусрет Емрулаи, Гости-
вар. (1581)
- Работна книшка на име Арун Ебиби, Куманово.
Работна книшка на име Елица Богдановска, Ку-
маново. (1597)
- Работна книшка на име Зоран Дамески, Охрид.
Работна книшка на име Неврус Етеми, Струга.
Работна книшка на име Ило Костадинов, Штип.
Работна книшка на име Анифа Мусевска, Штип.
Работна книшка на име Ристо Наумоски, Охрид.
Работна книшка на име Арсим Села, Струга.
Работна книшка на име Рамадан Јаоски, Струга.
Работна книшка на име Целоски Фензо, с. Пре-
гљево, Македонски Брод. (1643)
- Работна книшка на име Даут Арифоски, Струга.
Работна книшка на име Фетије Мемишоска,
Струга. (1680)
- Работна книшка на име Ристе Башевски, Охрид.
Работна книшка на име Снежана Мимова, Не-
готино. (1694)
- Работна книшка на име Војчо Темелков, Кочани.
Работна книшка на име Стојна Пешевска, Крива
Паланка. (1729)
- Работна книшка на име Јагода Паскоска, Струга.
Работна книшка на име Змејкоски Мишко, с.
Тополница, Македонски Брод.
Работна книшка на име Сабит Рамадани, Тетово.
Работна книшка на име Мирвет Идризи, Гости-
вар. (1770)
- Работна книшка на име Зекирја Рамадани, Ку-
маново. (1780)
- Работна книшка на име Славе Стојановски, Ку-
маново. (1781)
- Работна книшка на име Славко Дончевски, Охрид.
Работна книшка на име Тоска Менсор, Охрид.
Работна книшка на име Шефит Веселоски,
Струга. (1784)
- Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-
ландово. (1786)
- Работна книшка на име Илмие Мемедова, Штип.
Работна книшка на име Орце Ѓеорѓиев, Кочани.
Работна книшка на име Звонко Митров, Кочани.
Работна книшка на име Владко Димитров, Ви-
ница. (1797)
- Работна книшка на име Томислав Илијевски, Ку-
маново. (1811)
- Работна книшка на име Рамчо Мемишовски, Ку-
маново. (1812)
- Работна книшка на име Зоран Спасевски, Крива
Паланка. (1814)
- Работна книшка на име Џаферовски Адија, с.
Пласница, Македонски Брод. (1815)
- Работна книшка на име Симеон Ѓорѓиевски, Те-
тово. (1822)
- Работна книшка на име Ферит Тоска, Струга.
Работна книшка на име Саит Нуриши, Тетово.
Работна книшка на име Славе Јовановски, Гос-
тивар. (1847)
- Работна книшка на име Јован Пејчиноски, Гос-
тивар. (1852)
- Работна книшка на име Златана Апостолоска,
Гостивар. (1853)
- Работна книшка на име Демиралџи Јашари, Гос-
тивар. (1854)
- Работна книшка на име Виолета Догашиноска,
Штип. (1856)
- Работна книшка на име Стојанче Арсовски, Ку-
маново. (1868)
- Работна книшка на име Чедомир Милковски,
Куманово. (1869)
- Работна книшка на име Бранко Арсовски, Ку-
маново. (1870)
- Работна книшка на име Целап Рустеми, Кума-
ново. (1871)
- Работна книшка на име Драган Најковиќ, Ку-
маново. (1897)
- Работна книшка на име Идриз Јахија, Куманово.
Работна книшка на име Шешибе Малиќи, Тетово.
Работна книшка на име Слободан Марковиќ, Те-
тово. (1936)
- Работна книшка на име Рате Манев, Штип.
Работна книшка на име Стаменко Атанасов, Ра-
довиш. (1950)
- Работна книшка на име Тони Максимоски, Охрид.
Работна книшка на име Фаредин Исеини, Охрид.
Работна книшка на име Лени Николоски, Охрид.
Работна книшка на име Шукри Речи, Струга.
Работна книшка на име Роза Влајкиноска,
Струга. (1963)
- Работна книшка на име Орхан Ибраими, Ку-
маново. (1984)
- Работна книшка на име Ратко Димковски, Ку-
маново. (1985)
- Работна книшка на име Душко Гичевски, Ку-
маново. (1991)
- Работна книшка на име Симон Тренчески, Охрид.
Работна книшка на име Јазо Павлов, Кочани.
Работна книшка на име Мирјана Јонуз, Охрид.
Работна книшка на име Рушитоски Руждија, с.
Пласница, Македонски Брод. (2028)
- Работна книшка на име Роза Спасевска, Кума-
ново. (2059)
- Работна книшка на име Ангелов Ѓорѓи, с. Ту-
ралово, Кратово. (2060)
- Работна книшка на име Идриз Мустафовски,
Крива Паланка. (2061)
- Работна книшка на име Назми Сељмани, Гос-
тивар. (2077)
- Работна книшка на име Стојан Стоилковски, Ку-
маново. (2090)
- Работна книшка на име Јонуз Таири, Струга.
Работна книшка на име Нејет Ајдиноски, Струга.
Работна книшка на име Васил Каракамчев, Ва-
ландово. (2103)
- Работна книшка на име Алирами Кадриу, Тетово.
Работна книшка на име Мирко Спиркоски, Те-
тово. (2113)
- Работна книшка на име Силвана Рафајлоска,
Тетово. (2117)
- Работна книшка на име Шабан Минахи, Тетово.
Работна книшка на име Нефаил Беќири, Ку-
маново. (2145)
- Работна книшка на име Кита Блажеска, Охрид.
Работна книшка на име Убавка Митровска, Ку-
маново. (2155)
- Работна книшка на име Мустафоски Рамазан,
с. Пласница, Македонски Брод. (2157)
- Работна книшка на име Шабан Шабани, Тетово.
Работна книшка на име Нуџи Адеми, Гостивар.
Работна книшка на име Зоран Стаменковски,
Крива Паланка. (2176)
- Работна книшка на име Иванова Магдалена, ул.
„Марксва“ бр. 14/2-8, Титов Велес. (2179)
- Работна книшка на име Жаклина Костадиновска,
Титов Велес. (2181)
- Работна книшка на име Зоран Стоилов, Штип.
Работна книшка на име Таир Исмаилов, Штип.
Работна книшка на име Тоше Антевски, Кума-
ново. (2209)
- Работна книшка на име Оливер Паскоски, Струга.
Работна книшка на име Јовче Пчтровски, Те-
тово. (2213)
- Работна книшка на име Бранко Младеновски,
Виница. (2218)
- Работна книшка на име Стојанчо Стојановски, Ку-
маново. (2250)
- Работна книшка на име Дестан Џемаиловски,
Куманово. (2251)
- Работна книшка на име Винко Павлоски, Охрид.
Работна книшка на име Иван Блажески, Охрид.
Работна книшка на име Екрем Бајрамоски, Охрид.
Работна книшка на име Џеврије Решитовиќ,
Ресен. (2255)
- Работна книшка на име Трајанка Трајкова, ул.
„Марксва“ бр. 6-1-4/4, Титов Велес. (2281)
- Работна книшка на име Берзат Ајдари, Гостивар.
Работна книшка на име Милјана Михајлоска,
Гостивар. (2289)
- Работна книшка на име Русе Кипријановски, Ку-
маново. (2297)

- Работна книшка на име Милорад Тренчевски, Куманово. (2298)
- Работна книшка на име Сашо Миладиновски, Куманово. (2299)
- Работна книшка на име Речи Гезме, Струга. (2300)
- Работна книшка на име Арсим Колеџи, Струга. (2301)
- Работна книшка на име Ранко Кочоски, Струга. (2302)
- Работна книшка на име Истрев Мустафоски, Струга. (2303)
- Работна книшка на име Звонко Ников, ул. „Благој Кирков“ бр. 72, Титов Велес. (2311)
- Работна книшка на име Садик Рамадани, Тетово. (2312)
- Работна книшка на име Сефет Шабани, Тетово. (2313)
- Свидетелство на име Сефет Шабани, Тетово. (2314)
- Работна книшка на име Хашим Аземи, Тетово. (2315)
- Работна книшка на име Крум Јосифов, Штип. (2316)
- Воена книшка на име Бесир Абдурахмани, с. Милетино, Тетово. (1501)
- Тековна сметка бр. 18738/29 и чекови од бр. 3133237 до 3133240, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Снежана Тодоровска, Скопје. (1514)
- Воена книшка на име Целадин Абази, с. Ново Село II, Тетово. (1523)
- Воена книшка на име Хатми Дервиши, с. Коротишта, Струга. (1558)
- Чековна книшка бр. 22938-71 и загубени чекови бр. 3648724 до 3648730, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Софка Неделковска, ул. „Гурчин Кокале“ бр. 47, Скопје. (1578)
- Воена книшка на име Абдулсаит Куртеши, с. Милетино, Тетово. (1578)
- Тековна сметка бр. 155003690-1 и чековите од бр. 0545274 до 0545280 издадени од Југобанка — Основна банка — Титов Велес на име Илија Босилков, Титов Велес. (1592)
- Воена книшка на име Благоја Спасовски, с. Букотане, Куманово. (1595)
- Воена книшка на име Неби Неџири, с. Делогожда, Струга. (1599)
- Воена книшка на име Звонко Јаневски, ул. „С. Тодоровски“ бр. 5, Тетово. (1650)
- Тековна сметка бр. 4058-6 и загубените чекови од бр. 0715375 до 0715380, издадени од Југобанка — Основна банка, Скопје на име Анета Петрова, Скопје. (1676)
- Воена книшка на име Петре Димитровски, ул. „Крушевска“ бр. 1, Тетово. (1696)
- Воена книшка на име Сами Пајазити, с. Гургуница, Тетово. (1697)
- Возачка дозвола бр. 03-355/1, издадена од Општина Дебар на име Емин Хусеини, с. Нераште, Тетово. (1750)
- Воена книшка на име Блерим Ислами, Тетово. (1833)
- Воена книшка на име Руменче Стојаноски, ул. „Радојца Ковачевиќ“ бб, Кратово. (1833)
- Воена книшка на име Љубе Ангелковски, с. Лешок, Тетово. (1884)
- Воена книшка на име Рами Муртезани, с. Порој, Тетово. (1937)
- Воена книшка, издадена од ОНО — Делчево на име Ристе Миленков, ул. „Вера Јоџиќ“ бр. 32, Делчево. (1949)
- Воена книшка на име Исмаил Мамутовски, ул. „К. Фетак“ бр. 12, Куманово. (2002)
- Воена книшка на име Макфирап Беџири, с. М. Речица, Тетово. (2002)
- Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Вујадин Јосифовски, с. Брвеница, Тетово. (2034)
- Воена книшка на име Сафет Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2036)
- Воена книшка на име Сакип Арифџи, с. Камењане, Тетово. (2046)
- Тековна сметка бр. 04556-3, издадена од Југобанка — Основна банка Скопје, на име Ванчо Љаџковски, Скопје. (2087)
- Воена книшка, на име Димов Ристо, ул. „Маца Овчарова“ бр. 61, Титов Велес. (2100)
- Воена книшка, на име Стефков Ѓорѓи, ул. „Богдан Каракостев“ бр. 60, Титов Велес. (2101)
- Воена книшка на име Гајур Љуме, ул. „155“ бр. 6, Тетово. (2110)
- Воена книшка на име Кезмедин Алити, с. Слупчане, Куманово. (2154)
- Воена книшка на име Ќиро Нушев, с. Бегниште, Кавадарци. (2158)
- Воена книшка на име Рамадани Брешко, ул. „И. Л. Рибар“ бб, Тетово. (2195)
- Воена книшка на име Фатмир Таири, ул. „Пробиштип“ бр. 19, Тетово. (2227)
- Воена книшка на име Миленкоски Владимир, с. Д. Крушје, Македонски Брод. (2280)
- Работна книшка на име Васил Каракамчев, Валаново. (2440)
- Работна книшка на име Зоран Илијевски, Крива Паланка. (2465)
- Работна книшка на име Иван Ангелески, Струга. (2465)
- Возачка дозвола и лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Тони Србиноски, ул. „Железничка“ бр. 6, Тетово. (2283)
- Воена книшка на име Нухи Илџази, с. Вешала, Тетово. (2317)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Маршал Тито“ на име Величкова Лимонка, с. Скимер, Делчево. (2335)
- Воена книшка на име Марко Самојловски, с. Волковија, Тетово. (2368)
- Штедна книшка бр. 40100-621-16-827102 40000-01-01840-8, издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Јордан Смилев, Титов Велес. (2381)
- Сообраќајна книшка, рег. бр. БИ 735-04, издадена од СУП — Босанка Крупа на име Есад Братиќ, Гостивар. (2446)
- Возачка дозвола, издадена од СУП — Херцег Нови на име Меметали Велиџи, Гостивар. (2450)
- Воена книшка на име Радослав Кировски, ул. „Љуба Божиновска“ бр. 64, Тетово. (2509)
- Воена книшка на име Живко Стефановски, с. Режановце, Куманово. (2522)
- Сообраќајна дозвола бр. 77-06, издадена од СВР — Гостивар на име Африм Емри, ул. „Б. Кидрич“ бр. 2/8, Гостивар. (2530)
- Воена книшка, издадена на име Јован Пашалиски, Берово. (2534)
- Сообраќајна книшка бр. ТЕ 101-44 на име Благоја Сароски, Тетово. (2552)
- Воена книшка на име Орце Тасев, ул. „153“ бр. 9, Тетово. (2592)
- Возачка сообраќајна книшка на име Фикри Алиџи, с. Ларце, Тетово. (2604)
- Воена книшка на име Зеќир Алиџи, с. Нераште, Тетово. (2607)
- Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од УЦСО „М. М. Брицо“ на име Лазареска Весна, ул. „Методи М. Брицо“ бр. 17, Делчево. (2371)
- Возачка дозвола, издадена од СВР — Прилеп на име Крстески Борис, ул. „Октомвриска“ бр. 49, Прилеп. (2385)
- Воена книшка на име Драги Алексовски, с. Младо Нагоричане, Куманово. (2387)
- Воена книшка на име Муарем Целадини, с. Орашје, Тетово. (2401)
- Работна книшка на име Ленка Јованоска, Охрид. (2348)
- Работна книшка на име Асиф Зибири, Тетово. (2348)
- Работна книшка на име Биљал Ајвази, Тетово. (2348)
- Работна книшка на име Елисавета Митреска, Гостивар. (2374)
- Работна книшка на име Славе Трајковски, Куманово. (2385)
- Работна книшка на име Ремзија Ајрулаи, Тетово. (2406)
- Работна книшка на име Климе Климоски, Охрид. (2406)
- Работна книшка на име Владо Костадиновски, Титов Велес. (2409)
- Работна книшка на име Стојче Тиков, Штип. (2416)
- Работна книшка на име Миланчо Златев, Штип. (2416)
- Работна книшка на име Илија Ефремов, Штип. (2416)
- Работна книшка на име Тоше Митрев, Кочани. (2416)

Работна книшка на име Зија Казми, Куманово.
 Работна книшка на име Добре Јаневски, Крива Паланка. (2436)
 Работна книшка на име Душко Кнежевиќ, Валандово.
 Работна книшка на име Васил Каракамчев, Валандово. (2440)
 Работна книшка на име Зоран Илијевски, Крива Паланка. (2465)
 Работна книшка на име Иван Ангелески, Струга.
 Работна книшка на име Кујтим Адеми, Струга.
 Работна книшка на име Исен Јакупи, Тетово.
 Работна книшка на име Миомир Стевоски, Тетово. (2513)
 Работна книшка на име Марјан Зафиров, Штип.
 Работна книшка на име Селман Садики, Куманово. (2546)
 Работна книшка на име Гоце Младеновски, Куманово. (2547)
 Работна книшка на име Срејко Младеновски, Куманово. (2548)
 Работна книшка на име Абдураман Дешмир, Струга. (2551)
 Работна книшка, на име Трипуновски Боге, ул. „Румена Хаџипанзова“ бр. 8-б, нас. Драчево, Скопје.
 Работна книшка на име Стојанка Ефтимова, Радовиш. (2570)
 Работна книшка на име Џемаил Сејдија, Тетово.
 Работна книшка на име Натмир Беџети, Тетово. (2582)
 Работна книшка на име Секула Тупанкоски, Охрид. (2602)
 Работна книшка на име Села Коласи, Струга.
 Работна книшка на име Имет Таири, Струга.
 Работна книшка на име Драгица Чакшијева, Штип. (2612)
 Работна книшка на име Панова Лиља, ул. „Капраорман“ бр. 1, Титов Велес. (2426)
 Работна книшка на име Гоце Спироски, Охрид.
 Работна книшка на име Џафер Шаџири, Тетово. (2361)
 Работна книшка на име Муслим Азири, Тетово.
 Работна книшка на име Мемет Ибраими, Тетово. (2366)
 Решение за одобрение за занаетчиски дуќан сидар-фасадер бр. У. п. бр. 14-217 од 17. IV. 1986 год., издадено од СО — Карпош — Општински секретаријат за стопанство и труд на име Иљаз Сулејмани, с. Буковиќ, Скопје. (2383)
 Работна книшка на име Раман Аземи, Куманово. (2386)
 Работна книшка на име Селвије Селији, Гостивар. (2388)
 Работна книшка на име Бранко Ѓорѓиев, Кочани. (2390)
 Работна книшка на име Драги Наумов, Винаца.
 Работна книшка на име Адем Сефула, Тетово.
 Работна книшка на име Стојан Апостолов, Штип.
 Воена книшка на име Целал Узеири, с. Д. Бањица, Гостивар. (2436)
 Штедна книшка бр. 012832197, издадена од Беобанка — Београд на име Ацо Трпоски, Охрид. (2472)
 Воена книшка на име Шефкет Алими, с. Д. Татеша, Струга. (2496)
 Воена книшка на име Сафет Бајрамовски, ул. „Боро Менков“ бр. 8, Куманово. (2524)
 Свидетелство за завршен испит, издадено од СУЦ „М. М. Брицо“ на име Илиевски Богдан, ул. „Питу Гули“ бр. 38, Делчево. (2580)
 Пасош на име Катица Ценева, ул. „Илинденска“ бр. 42, Радовиш. (2582)
 Пасош на име Олга Ценева, ул. „Илинденска“ бр. 42, Радовиш. (2583)
 Возачка дозвола на име Димитар Јорданов, ул. „Плачковица“ бр. 25, Радовиш. (2586)
 Воена книшка на име Зеќир Алили, с. Нераште, Тетово. (2612)
 Работна книшка на име Миле Павловски, Крива Паланка. (2429)
 Работна книшка на име Неим Хани, Струга.

Работна книшка на име Халит Тахири, Гостивар. (2434)
 Работна книшка на име Анастасов Мите, ул. „Благој Горев“ бр. 165/II/7, Титов Велес. (2452)
 Работна книшка на име Азем Адеми, Скопје.
 Работна книшка на име Енвер Камбер, Охрид.
 Работна книшка на име Меадин Мемја, Куманово. (2491)
 Работна книшка на име Драган Додески, Куманово. (2492)
 Работна книшка, на име Тодороска Аница, Македонски Брод. (2497)
 Работна книшка на име Јанушев Милан, ул. „Никола Карев“ бр. 9, Титов Велес. (2501)
 Работна книшка на име Стојна Давкова, Штип.
 Работна книшка на име Виолета Тасевска, Куманово. (2525)
 Работна книшка на име Михаило Станисавлевиќ, Струга. (2527)
 Работна книшка на име Исо Речи, Струга. (2526)
 Работна книшка на име Емро Бајрамоски, Струга. (2550)
 Работна книшка на име Фатмир Арифи, Куманово. (2570)
 Работна книшка на име Аднан Исмаили, Куманово. (2571)
 Работна книшка, издадена од Тетово на име Зафировски Ѓорѓија, с. Брест, Македонски Брод. (2592)
 Работна книшка на име Жаклина Јовановиќ, Куманово. (2596)
 Работна книшка на име Слободан Мицевски, Куманово. (2597)
 Работна книшка на име Венчо Атанасов, Кочани. (2622)
 Работна книшка на име Зоран Аневски, Кочани.
 Чек бр. Д 4565990 на износ од 150.000 динари, издаден од ЗСИЗ на становање на гр. Скопје, на име Амети Беќир, Скопје.
 Работна книшка на име Благојка Стојковиќ, Куманово. (1550)
 Работна книшка на име Ацо Колевски, Куманово. (1551)
 Работна книшка на име Ридван Селими, Куманово. (1552)
 Работна книшка, на име Павловски Војчо, с. Габар, Крива Паланка. (1565)
 Работна книшка на име Драгослав Наумовски, Охрид. (1557)
 Работна книшка на име Крсто Крстов, Кочани.
 Работна книшка на име Стојчо Ристовски, Крива Паланка. (1571)
 Работна книшка на име Љупчо Богданоски, Крива Паланка. (1573)
 Работна книшка на име Демиров Моарем, ул. „Г. Х. Панзов“ бр. 29, Титов Велес. (1575)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе се изврши

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење,
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи, треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за ярашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат:

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО

СО ПРЕДГОВОР
И СО ПРЕДМЕТЕН РЕГИСТАР

— Второ изменето и дополнето издание —

Збирката содржи претежно сојузни прописи кои ја регулираат и примената на некои републички прописи и истата корисно ќе им послужи на органите на управата во републиките, односно на општинските и републичките органи на правосудството, органите на управата за внатрешни работи, како и на ОЗТ од стопанството. Познавањето на овие прописи се јавува како потреба и за граѓаните воопшто, а посебно за оние на привремена работа во странство, за организациите на здружен труд што развиваат стопанска и техничка соработка со странство, како и дипломатско-конзуларните и стопанските претставништва во странство.

Во збирката се внесени измените и дополнувањата на два значајни прописи: Законот за вложување на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд и Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица.

Збирката ја приготви д-р Тодор Џунов, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 2.000 динари

Збирка на прописи:

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Збирката ги содржи Законот за заштитата при работа, Законот за инспекцијата на трудот, Упатството за начинот на вршењето преглед во организациите и кај работодавачите, Упатството за вршење увид на смртни случаи, колективни и потешки повреди на работа и Упатството за образецот на легитимацијата на инспекторот на трудот.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

469. Одлука за дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година — — — — — 433
470. Одлука за образување и состав на Комисија на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарна енергија — — — — — 433
471. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на утврдување на основицата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на федерацијата — — — — — 434

472. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем за Републичкиот фонд — — — — — 434
473. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 278/86 од 8 април 1987 година — — — — — 434
474. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/85 од 15 април 1987 година — — — — — 435
475. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 252/86 од 29 април 1987 година — — — — — 436
476. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 16/86 од 29 април 1987 година — — — — — 437
477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 26/86 од 8 април 1987 година — — — — — 437
478. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 177/86 од 8 април 1987 година — — — — — 438

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

163. Одлука за измена на Одлуката за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија за 1987 година — — — — — 439
164. Решение за распишување дополнителни избори за избор на делегат во Собранието на Републичката СИЗ за патишта — — — — — 439
- БИТОЛА
165. Одлука за придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Битола за 1987 година — — — — — 439
- РАДОВИШ
166. Одлука за утврдување на стапките од придонес на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1987 година — — — — — 440
167. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Радовиш за 1987 година — — — — — 440
168. Одлука за утврдување висината на стапките за обезбедување на средства на ОСИЗ за физичка култура — Радовиш за 1987 година — — — — — 440
169. Одлука за стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1987 година — — — — — 441
170. Одлука за стапката на придонесот за кастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствена заштита на земјоделците што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1987 година — — — — — 441
171. Одлука за намалување на стапките и тарифите на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1987 година — — — — — 441
172. Одлука за намалување стапките и тарифите на придонесите за здравствена заштита на организациите на здружен труд од предучилишно и основно образование и воспитување од општината Радовиш за 1987 година — — — — — 442
173. Одлука за ослободување од плаќање на придонес за здравствена заштита од бруто личниот доход и доход на здравствената организација Здравствен дом — Радовиш за 1987 година — — — — — 442
174. Одлука за измена на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1987 година — — — — — 442
- СТРУМИЦА
175. Одлука за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Струмица за 1987 година — — — — — 442